

LCD Дигитален ТВ во боја



Упатство за употреба

⚠ Пред вклучување на ТВ приемникот, Ве молиме да го прочитате поглавјето "Сигурносни информации" во ова упатство. Зачувајте го упатството за идни консултации.

KDL-70X3500
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000

BRAVIA

Информации за Sony производите:
<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

Вовед

Ви благодариме што го одбравте овој Sony производ. Пред употреба на уредот, Ве молиме внимателно да го прочитате упатството и да го зачувате за идни консултации.


За корисниците во Обединето Кралство

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced with the same rating of fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362 (i.e., marked with ⚡ or ⚡) must be used.

When an alternative type of plug is used it should be fitted with the same rating of fuse, otherwise the circuit should be protected by a 13 AMP FUSE at the distribution board.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.



Замена на осигурачот

Отворете ја преградата на осигурачот со одвртувач, и заменете го осигурачот.

Забелешки за Digital TV функцијата

- Сите функции поврзани со Digital TV (**DVB**) ќе работат само во земјите или зоните каде што се емитува DVB-T (MPEG2) дигитални земски сигнали. Проверете дали во Вашата земја се емитува DVB-T сигнал.
- Иако овие телевизори ги исполнуваат DVB-T спецификациите, компатибилноста со идните DVB-T дигитални земски предаватели не може да се гарантира.
- Постои можност некои дигитални ТВ функции, да не се поддржани во некои земји.

Информации за заштитените марки

- **DVB** е заштитна марка за DVB Project Manufactured под лиценца од BBE Sound, Inc. лицензирано од BBE Sound, Inc. под еден или повеќе од следниве САД патенти: 5510752, 5736897. BBE и BBE симболите се заштитни марки на BBE Sound, Inc.
- TruSurround XT, SRS и (z) симболите се заштитни марки на SRS Labs, Inc.
- TruSurround XT технологијата е направена под лиценца на SRS Labs, Inc.
- HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia Interface се заштитни марки на HDMI Licensing LLC.
- Сликите прикажани во ова упатство го прикажуваат моделот KDL-32S2510 доколку не е поинаку нагласено.



KDL-70X3500
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000

<http://www.sony.net/>



3219178140
3-219-178-14(1)

Содржина

Водич за почеток

4

Сигурносни информации	9
Предупредување.....	11
Далечински уред.....	12
ТВ копчиња и индикатори.....	14

Гледање на ТВ

Гледање ТВ.....	15
Дигитален Електронски Програмски Водич (EPG) DVB	17
Дигитална омилена листа DVB	19

Опционална опрема

Поврзување на опционална опрема.....	20
Преглед на слики од конектираната опрема.....	22
Употреба на далечинското.....	23
USB photo viewer	26
HDMI контрола.....	26

Мени функции

Движење низ менито.....	27
Мени за слика.....	28
Мени за звук.....	30
Мени на екран (освен за РС влез).....	32
Мени на екран (за РС влез)	33
Мени за видео подесувања.....	34
Мени за аудио подесувања.....	36
Set-up мени.....	37
Аналогно Set-up мени	40
Дигитално Set-up DVB мени.....	43

Дополнителни онформации

Спецификации	46
Чистење.....	48
Проблеми.....	48

DVB : само за дигитални
каналы

1: Проверка на содржината

Кабел за напојување

(Тип VF)* (1)

Коаксиален кабел* (1)

PC кабел* (1)

Ремен (1) и навртки (2)


Статив (1) и навртки (4) (само за KDL-46X3500/
40X3500/46X3000/40X3000)

Далечинско RM-ED010 (1)

AA батерии (R6 тип) (2)

* Не го вадете јадрото.

За поставување на батериите во далечинското
Притиснете и лизгајте за да отворите.



белешки

Внимавајте на поларитетот на батериите.

Не употребувајте различни типови на батерии и не

мешајте стари и нови батерии.

Не ја загадувајте околината при фрлање на батериите.

Некои региони имаат правила за фрлање на батериите.

Проверете дали има посебни места за исфрлање на

таков отпад.

Ракувајте внимателно со далечинското. Не го фрлајте

и не газете врз него. Внимавајте да не влезе течност во




далечинското.

Не го оставајте далечинското блиску до извор на

топлина, греачи, на директна сончева светлина или во

влажна просторија.

2: Поставување на статив (освен за KDL70X3500/52X3500)



Ставете го ТВ на стативот и намесетет ги навртките во отворите како на сликата. Фиксирајте го ТВ на стативот со помош на испорачаните навртки.



Телевизорот е тежок, затоа двајца или повеќе лица терба да го стават ТВ на стативот.

Проблеми и можни решенија

Проверете дали индикаторот  (неактивен режим) трепка со црвена боја.

Доколку трепка








Активирана е функцијата за автоматска проверка и дијагноза.

- 1 Избројте колку пати индикаторот  (неактивен режим) ќе трепне помеѓу паузите од две секунди. На пример, индикаторот трепка три пати, па прави пауза од две секунди, па повторно трепка три пати.
- 2 Притиснете го копчето  на горната страна од телевизорот за да го исклучите, извлекете го кабелот од струја, па контактирајте со овластениот сервисер на Sony за да го известите на кој начин трепва индикаторот (колку пати трепка индикаторот).

Доколку не трепка

- 1 Проверете ги можните причини и решенија во табелата подолу.
- 2 Доколку проблемот не се реши, побарајте помош од овластениот сервисер.


Слика

Проблем	Можна причина / решение
Нема слика (екранот е темен) и нема звук	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали е приклучена антена. • Вклучете го телевизорот во струја и притиснете  (на горната страна). • Доколку индикаторот  свети црвено, притиснете .
Нема слика или не се прикажува никакво мени од уредот поврзан преку SCART приклучокот	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали е вклучена надворешната опрема и притискајте на  додека не се прикаже соодветниот симбол на екранот. • Проверете го поврзувањето со надворешната опрема.
Двојна слика или „духови“	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали антената или кабелот се добро поврзани. • Поместете ја антената во друга положба или насока.
На екранот се јавува сиво „снег“ и нејаснотии	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали антената можеби е деформирана или скршена. • Проверете дали работниот век на антената е изминат (три до пет години при нормални услови, една до две години на море).
Изобличена слика (испрекинати линии или ленти)	<ul style="list-style-type: none"> • Сите уреди кои предизвикуваат пречки на сликата - автомобили, моторцикли, фенони и слично - не смеат да се доближат до телевизорот. • Остевете малку простор помеѓу надворешната опрема и ТВ кога ја инсталирате опремата. • Уверете се дека антената е поврзана со коаксијален кабел. • Кабелот од антената треба да биде оддалечен од останатите кабли.
Се јавуваат нејаснотии кога гледате ТВ канал	<ul style="list-style-type: none"> • Изберете “Manual Programme Preset” во “Analogue Set-up” менито и дотерајте го “AFT” (Автоматско фино дотерување) за подобар прием на сликата (страница 29).
На екранот се јавуваат мали црни или светли точки	<ul style="list-style-type: none"> • Сликата на екранот е формирана од мали точки, или т.н. пиксели. Ваквата појава е вообичаена и не се работи за дефект.
Црно бела слика	<ul style="list-style-type: none"> • Изберете “Reset” во “Picture” менито за фабрички параметри (страница 20).
Нема боја или е неправилна кога гледате сигнал од Y, Pb/Cb, Pr/Cr приклучок 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете го поврзувањето со Y, Pb/Cb, Pr/Cr приклучоците . • Уверете се дека приклучоците за Y, Pb/Cb, Pr/Cr  се цврсто приклучени во соодветните приклучоци.


<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>

3: Поврзување со антена/кабловска/VCR


Антена / Кабловска




Антена / кабловска / VCR





4: Заштита од превртување на ТВ




5: Прицврстување на каблите



6: Основно подесување



Селекција на јазик на држава / регион

- 1 Поврзете го ТВ во утикач.
(220–240 V AC, 50 Hz).
- 2 Притиснете  на десната страна на ТВ. Кога прв пат ќе го вклучите ТВ, менито со Јазик ќе се појави на екранот.

PC Влезни сигнали

Сигнали	Хоризонтално (пиксели)	Вертик. (линии)	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)	Стандард
VGA	640	480	31.5	60	VGA
	640	480	37.5	75	VESA
	720	400	31.5	70	VGA-T
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
	800	600	46.9	75	VESA
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
	1024	768	56.5	70	VESA
	1024	768	60.0	75	VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA
	1280	768	60.3	75	
	1360	768	47.7	60	VESA
SXGA	1280	1024	64.0	60	VESA
	1280	1024	80.0	75	VESA
HDTV	1920	1080	67.5	60	

Спецификации

Модел	KDL-40X3500/ 40X3000	KDL-46X3500/ 46X3000	KDL-52X3500	KDL-70X3500
Систем				
Панел систем	LCD (Liquid Crystal Display) Panel			
ТВ систем	Analogue: Depending on your country/region selection: B/G/H, D/K, L, I Digital: DVB-T/DVB-C			
Боја/Видео систем	Analogue: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (only Video In) Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 HP@L3/L4			
Опфаќање на Канал 1	Analogue: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69 Digital: VHF/UHF 11 W + 11 W			
Звучен излезен сигнал				
Влезни/Излезни цевкови	75 ohm external terminal for VHF/UHF			
Антена/лабел	21-pin scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, and TV audio/video output.			
	21-pin scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, selectable audio/video output, and SmartLink interface.			
(Интелигентен линк)	Supported formats: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync/Ps/Cs: 0.7 Vp-p, 75 ohms/ Pr/Cr: 0.7 Vp-p, 75 ohms			
	Audio input (phono jacks): 500 mVrms, Impedance: 47 kilohms			
	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Two channel linear PCM 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits			
HDMI IN 5, 6, 8	Analogue audio input (phono jacks): 500 mVrms, Impedance: 47 kilohms (HDMI IN 5 only) PC Input (see page 47)			
	S video input (4-pin mini DIN)			
	Video input (phono jack)			
	Audio input (phono jacks)			
	DIGITAL OUT (OPTICAL) (digital optical jack)/Audio output (phono jacks)			
	PC Input (D-sub 15-pin) (see page 47) G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green/B: 0.7 Vp-p, 75 ohms/ R: 0.7 Vp-p, 75 ohms/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p			
	PC audio input (minijack)			
	Headphones jack			
	CAM (Conditional Access Module) slot			
	USB port			
	220-240 V AC, 50 Hz			
Напојување и друго				
Потребно напојување	40 inches (Approx. 101.6 cm measured diagonally)	46 inches (Approx. 116.8 cm measured diagonally)	52 inches (Approx. 132.2 cm measured diagonally)	70 inches (Approx. 177.8 cm measured diagonally)
Големина на екран	1,920 dots (horizontal) × 1,080 lines (vertical)			
Резолуција на екран	240 W	285 W	320 W	630 W
Трошење на енергија	0.3 W			
Во состојба на мирување	Approx. 1,111 × 717 × 322 mm	Approx. 1,262 × 795 × 322 mm	Approx. 1,415 × 890 × 384 mm	Approx. 1,842 × 1,131 × 422 mm
Димензии	(со статив)	Approx. 1,111 × 657 × 123 mm (KDL-40X3500)	Approx. 1,262 × 734 × 123 mm (KDL-46X3500)	Approx. 1,415 × 827 × 125 mm
	(без статив)	Approx. 1,111 × 657 × 121 mm (KDL-40X3000)	Approx. 1,262 × 734 × 121 mm (KDL-46X3000)	Approx. 1,842 × 1,073 × 150 mm
Тежина	(со статив)	Approx. 31.0 kg	Approx. 38.0 kg	Approx. 49.0 kg
	(без статив)	Approx. 26.0 kg	Approx. 33.0 kg	Approx. 42.0 kg
Дополнителна галантерија	Approx. 80.5 kg			
Опционална галантерија	стр. 4. Referto "KDL-70X3500 Start-up Guide".			

- 3 Притиснете за селекција на јазик за приказ на мени, и потоа притиснете на копчето .



- 4 Притиснете за да селектирате земја во која ќе управувате со ТВ, потоа .



Автоматско дотерување на ТВ

- 5 Пред да започнете со автоматското дотерување на каналите, ставете снимана касета во вашето VCR приклучено на ТВ (страна 4) и стартувајте репродукција. Видео каналот ќе се меморира за време на автоматското дотерување на каналите. Ако немате приклучено VCR, оваа процедура не е потребна. Одете на чекор 2.

- 6 Притиснете избор на "OK" и потоа .



- 7 Со одберете "Antenna" или "Cable", и потоа .

Ако селектирате "Cable", на екранот се појавуваат неколку типови за селекција. Погледнете подолу. ТВ почнува со пребарување на сите дигитални канали, следени со сите достапни аналогни канали. Ова може да потрае некое време, затоа не притискајте на копчињата на ТВ или на далечинскиот вод. Ако се прикаже порака за проверка на поврзаноста на антената

Не се провајдени дигитални или аналогни канали. Проверете ја врската со антената и притиснете за старт на автоматското дотерување на каналите, повторно.

- 8 Кога ќе се прикаже менито за сортирање на каналите, следете ги чекорите за „Сортирање на каналите“

- 9 Притиснете MENU за излез. Во овој момент на ТВ се меморирани сите можни канали.

Кога ен може да се добие дигитален прием во чекор 4 (стр. 6), времето мора да се подеси после изведување на чекор 9.

За пребарување на дигитална конекција

- 1 Со селектирајте "Scan Type", и потоа .

- 2 Со одберете "Quick Scan" или "Full Scan", и потоа "Quick Scan": Каналите се пребаруваат според провајдерот на канали и информациите за сигнал на прием. Препорачани подесувања за "Frequency", "Network ID" и "Symbol Rate" се "Auto" (автоматски), освен ако провајдерот нема поставени тековни вредности за активирање.


"Quick Scan" се препорачува за брзо пребарување кога ст преплатени на кабелски оператор. "Full Scan": Сите достапни канали после пребарувањето се меморираат. Оваа постапка може да потрае подолго. Оваа опција се препорачува кога "Quick Scan" не се поддржува од Вашиот кабелски оператор. За повеќе информации, погледнете на: <http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC>

- 3 Притиснете за "Start". Телевизорот започнува со пребарување на канали. Не притискајте на било кое копче од далечинското или на ТВ.

Некои кабловски оператори не поддржуваат "Quick Scan". Ако не се најдат канали преку "Quick Scan", обидете се со "Full Scan".

Откачување на стативот на ТВ

Не го откачувајте стативот на телевизорот освен ако не сакате да го прикачите на ѕид.



ables the TV to detect

“Auto DST”: Подесување дали автоматски уредот да означува летно или зимско време.

- “Off”: Времето се прикажува зависно од временската разлика подесена во time is “Time Zone (Временска Зона)”.
- “On”: Автоматски го мери летното и зимското време зависно од календарот.

Прикажување на "Digital Set-up" мениго.

Subtitle Setting* - Дотерување на преводот

Прикажува дигитален превод на екранот.

Кога "For Hard Of Hearing" е избрано, се прикажува дополнителна визуелна помош со преводот (субтитлите), ако сигналот содржи таква информација

Subtitle Language* - Јазик за преводот

Избор на јазик за преводот.

Audio Language* - Аудио јазик




Избор на јазик за програмата. Некои дигитални канали може да емитуваат неколку јазика за една програма.

Audio Type* - Аудио тип

Зголемување на звучното ниво кога "For Hard Of Hearing" е избрано.

Parental Lock* - Родителско заклучување

Дотерување на рестрикција според годините за програмите. Програмот кој го надминува рангот може да се гледа откако ќе се внесе коректен PIN код.

- Со нумеричките копчиња внесете го тековниот PIN код.
Ако претходно не сте поставиле PIN, се прикажува екранот за внесување PIN код. Следете ги инструкциите опишани подолу.
- Со   изберете години за рестрикција или "None" (без рестрикција), а потоа .
- Притиснете RETURN.

PIN Code* - PIN код

Внесување PIN код прв пат, или промена на кодот.

- Внесете го PIN кодот на следниов начин:
Ако претходно сте поставиле PIN код
Со нумеричките копчиња, внесете го постоечкиот PIN код.
Ако немате претходно внесено PIN код
Со нумеричките копчиња внесете го фабричниот PIN код - 9999.
- Со нумеричките копчиња внесете нов PIN код.
Се прикажува порака која Ве информира дека PIN кодот е прифатен.
- Притиснете RETURN.

Совет

PIN кодот 9999 секогаш се прифаќа.

Technical Set-up - Технички дотерувања

Се прикажува мениго за технички дотерувања.


"Auto Service Update": Овозможува ТВ да детектира и меморира нови дигитални услуги кога ќе се овозможат.

"Software Download": Овозможува ТВ автоматски да прима обнова на софтверот (кога ќе се појави), бесплатно, преку ТВ сигналот. Sony препорачува оваа опција да биде вклучена - "On" постојано. Ако не сакате да се обновува софтверот, исклучете ја опцијата - "Off".

"System Information": Се прикажува верзија на софтверот и ниво на сигналот.

"Time Zone": Овозможува мануелно внесување на временската зона во која сте, ако дотерувањата за времето не се соодветни за вашата земја.

CA Module Set-up - Инсталација на CAM модул

Овозможува пристап на програмите кои се плаќаат - Pay Per View со инсталација на Conditional Access Module (CAM) и картичка за гледање. Видете на страна 37 за местоположбата на  (PCMCIA) приклучокот.

* Во некои земји, овал функција не е овозможена.

Сигурносни мерки

Монтирање


Монтирајте и употребувајте го ТВ според инструкциите подолу со цел да избегнете ризик од пожар, електричен удар или оштетување и/или повреди.

Монтирање

- ТВ уредот треба да се постави на место каде струјниот кабел ќе биде лесно достапен.
- Ставете го ТВ на стабилна и рамна површина.
- Само квалификуван сервисен персонал треба да го изведе монтирањето на ѕид.
- Од безбедносни причини строго се препорачува да употребувате Sony галантерија, вклучувајќи:

Пренесување


- Пред да го пренесувате ТВ исклучете ги сите кабли од ТВ.
- Пренесувањето бара двајца или повеќе луѓе.
- При пренесување на ТВ, тој треба да се држи како на сликата десно. Доколку се носи на поинаков начин, може да падне и да се оштети или да предизвика сериозни повреди.
- Кога го пренесувате ТВ не треба да го изложувате на потраси и вибрации. ТВ може да падне и да се оштети или да предизвика сериозни повреди.
- Доколку ТВ падне, треба веднаш да се повика овластен сервис за проверка.
- Кога го пренесувате телевизорот поради поправка или смена, користете ја неговата оригинална амбалажа за пакување.



Вентилација


- Никогаш не ги покривајте вентилационите отвори на уредот и не ставајте предмети во нив.
- Оставете простор околу ТВ, како на сликата подолу.

Монтажа на ѕид




Оставете најмалку толку место околу уредот, како што е прикажано на сликата.

Монтажа на статив



- Доколку не е обезбедена правилна вентилација, ТВ ќе собира прашина и нечистототија. За правилна вентилација, следете ги следниве инструкции:
 - Не го инсталирајте ТВ искосен или назазад.
 - Не го инсталирајте ТВ превртен.
 - Не го инсталирајте ТВ на полица или во плаќар.
 - Не го инсталирајте ТВ на тепих или кревет.
 - Не го покривајте ТВ со ткаенини како на пр. завеси, или весници и сл.

Воздушната циркулација е блокирана



Главен кабел


Внимателно употребувајте го главниот кабел за да избегнете ризик од појава на пожар, електричен удар, оштетување, и/или телесни повреди.

- Поврзете го ТВ со три-фазен тип на напојување со заштитна конекција за заземување.
- Употребувајте само Sony кабел за напојување.
- Ставете го кабелот во утикачот целосно.
- Вклучете го ТВ само на 220-240 V AC кабел.
- Кога го преместувате ТВ, осигурете се дека сте го исклучиле од напојување, и внимавајте да не ги газите каблите.
- Исклучете го ТВ уредот ако имате намера да го сервисирате.
- Пред да го исклучите кабелот од напојување, исклучете го од приклучокот.
- Уредот исклучувајте го од струја, држејќи го цврсто за приклучокот, а не за кабелот.
- Внимавајте да не го притиснете, превртите или извалечете кабелот. При такви ситуации, јадрото на жицата може да ја пробие изолацијата.

Дополнителни додатоци

Следете ги следниве инструкции за инсталација на телевизорот, бидејќи во спротивно може да дојде до паѓање на апаратот и сериозни повреди.

- Користете само Sony дополнителна опрема од безбедносни причини:
 - Држач за монтажа на ѕид SU-WL51/31
- Задолжително користете Sony држач за ѕид за да овозможите адекватна циркулација на воздухот и да избегнете акумулирање на прашина на ТВ.
- Ако ТВ се инсталира на ѕид, тоа треба да го направи квалификуван сервисер. Неправилната инсталација го прави телевизорот несигурен.
- Приврстете го ТВ правилно, следејќи ги инструкциите кои следуваат со стативот кога го инсталирате ТВ.
- Уверете се дека држачите од стативот се прикачени.




Поврзување

- Исклучете го телевизорот од струја кога го поврзувате со друга опрема.
- Внимавајте да не го газите кабелот, бидејќи може да предизвикате штета на телевизорот.


Медицински установи

Не го ставајте телевизорот на места каде што се користи медицинска опрема. Тоа може да доведе до дефект на медицинската апаратура.




Употреба на отворено

- Не го изложувајте ТВ на директна сончева светлина. ТВ може да се прегрее и да се оштети.
- Не го инсталирајте ТВ надвор.





Возила, бродови и други превозни средства

- Не го поставувајте ТВ во возило. Движењето може да предизвика паѓање на ТВ и повреди.
- Не го инсталирајте ТВ на брод или друго пловило. Ако телевизорот се изложи на морска вода, тоа може да предизвика пожар или штета на ТВ.



Дигитално мени за дотерување DV3



Можете да ги менувате дигиталните параметри преку дигиталното мени за дотерување. Изберете "Digital Set-up" и притиснете  за прикажување на следниве менија. За избор на опции во "Settings", погледнете во "Picture menu" (страница 20).

Digital Tuning

Се прикажува менито за "Digital Tuning" - Дотерување на дигитални канали.



Digital Auto Tuning - Дотерување на дигитални канали

Се меморираат сите овозможени дигитални канали.

Вообичаено не Ви е потребна оваа операција бидејќи каналите се веќе дотерани кога за прв пат сте го влучиле ТВ (страница 6). Оваа функција Ви овозможува да го повторите процесот (на пр., при селење или при пребарување нови канали).

Programme List Edit - Уредување на програмската листа

Отстранување на несаќани канали меморирани во ТВ и промени на редоследот на меморираниите канали.

- 1 Со /  изберете канал кој сакате да го отстраните или да го преместите на друга позиција.



Ако го знаете програмскиот број (фреквенцијата)

Со нумеричките копчиња внесете три-цифрен програмски број за каналот кој сакате да го гледате.





- 2 Отстранете или променете го редоследот на следниот начин:

Отстранување дигитален канал

Притиснете . Се прикажува порака за потврдување на бришењето.

Притиснете  за избор на "Yes", а потоа .



За промена на редоследот




Притиснете , а потоа /  за избор на нова позиција на каналот и притиснете . Повторете ја процедурата во чекор 1 и 2 за преместување на сите сакани канали.




- 3 Притиснете RETURN.

Digital Manual Tuning - Мануелно дотерување на дигитални канали

Мануелно се дотеруваат каналите.

- 1 Внесете број за избор на канал кој сакате мануелно да го дотерате, а потоа /  за дотерување на каналот.

- 2 Кога ќе се пронајдат овозможените канали, притиснете /  за избор на канал кој сакате да го меморирате, а потоа .



- 3 Со /  изберете програмски број под кој сакате да го меморирате новиот канал, а потоа .

Повторете ја процедурата за меморирање други канали.

Skip - Прескокнување

Се прескокнуваат несаканите аналогни канали кога притискате на PROG +/- за избор на канали. (Со нумеричките копчиња можете да го изберете каналот.)

Decoder - Декодер

Гледање и снимање на кодирани канали кога користите декодер приклучен директно на Scart приклучокот  1, или на Scart приклучокот  2 преку VCR.


Забелешка

Во зависност од земјата избрана во "Country" (страна 6), оваа функција може да не работи.

Config - Потврдување

Се зачувуваат промените направени во мануелното дотерување на каналите - "Manual Programme Preset".

Далечински уред



- 1 **TV/STANDBY** TV standby
Вклучување и исклучување на ТВ во режим на мирување.
- 2 Нумерички копчиња
 - Во ТВ режим: Избор на канали. За каналите над 10, внесете го вториот или третиот број, за време од две секунди.
 - Во телетекст режим: Внесете го шестцифрениот број за избор на страна.
- 3 **↻** – Претходен канал
Ве враќа на претходно гледаниот канал (за повеќе од пет секунди).
- 4 **⊕** – Режим на екран (стр. 16)
- 5 **⏸** – Замрзнување на слика (стр. 15)
Замрзнување на ТВ сликата.
- 6 **ⓘ** – Информации/задржување на текст
Во ТВ режим (18): Селекција на влезен извор од опремата конектирана со ТВ приклучоците.
Во аналоген Текст режим (12): Задржување на текстовата страна.
- 7 **⏪/⏩/⏮/⏭** (стр.15, 27)
- 8 **⏏** Алатки (16, 22)
Овозможува пристап во различни опции за гледање и промени/прилагодувања според изворот и форматот на екранот.
- 9 **☰** Мени (стр. 27)
- 10 **PROG +/-/FA/EB**
ТВ режим (11): Одберете го наредниот (+) или претходниот канал (-)
• Во аналоген Текст режим (12): одберете наредна (FA) / претходна (EB) страна.
- 11 **⏻** Mute – привремено исклучување на звукот
- 12 **⏮/⏭** – Volume (стр. 22)
- 13 **THEATRE**
Можете да го вклучите или исклучите овој режим за театар. Кога режимот е вклучен, оптималниот аудио излез (ако ТВ е поврзан со аудио систем преку HDMI кабел) и квалитетот на сликата за филмски содржини автоматски се подесени.

Мануелно дотерување на каналите

Пред да изберете "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", притиснете **PROG +/-** за избор на програмски број со каналот. Не може да изберете програм кој се прескокнува (стр. 30).

Програм/Систем/Канал

Мануелно дотерување на програмите.

- 1 Притиснете **↑/↓** за избор на "Programme", а потоа **⊕**.
- 2 Со **↑/↓** изберете програм кој сакате мануелно да го дотерате (ако дотерувате VCR, изберете канал 00), а потоа RETURN.
- 3 Притиснете **↑/↓** за избор на "System", а потоа **⊕**.
- 4 Притиснете **↑/↓** за избор на еден од следниве системи за пренос, а потоа **⊕**.
V/G: За западните Европски земји и региони
D/K: За источните Европски земји и региони
L: За Франција
I: За Велика Британија
- 5 Притиснете **↑/↓** за избор на "Channel", а потоа **⊕**.
- 6 Притиснете **↑/↓** за избор на "S" (за кабелски канал) или "C" (за земјени канали), а потоа **⊕**.
- 7 Каналот се дотерува на следниов начин:

Ако не го знаете бројот на каналот (фреквенцијата)

Притиснете **↑/↓** за пребарување на следниот канал. Кога каналот ќе биде пронајден, пребарувањето запира. За продолжување на пребарувањето, притиснете **↑/↓**.

Ако го знаете бројот на каналот (фреквенцијата)

Со нумеричките копчиња внесете го бројот на каналот или бројот за VCR каналот.

- 8 Притиснете **⊕** за префрлање на "Confirm", а потоа **⊕**.
- 9 Притиснете **↓** за избор на "OK", а потоа **⊕**.

Повторете ја процедурата за секој канал кој сакате мануелно да го дотерате.

Label - Име

Додетување име по Ваш избор, до пет букви или броеви на селектираниот канал. Ова име ќе се прикаже кратко на екранот, кога ќе се избере каналот. За внесување на карактери, следете ги чекорите од 2 до 4 во „Именување на програмите“ (стр. 28).

AFT - Fino дотерување

Овозможува мануелно fino дотерување на избраната програма за подобрување на квалитетот на сликата, доколку сметате дека е потребно. Подрачјето за fino дотерување е помеѓу -15 до +15. Кога е избрано "On" финото дотерување се извршува автоматски.


Аудио филтер

Го подобрува звукот за индивидуални канали во случај на изобличување во моно емитување. Понекогаш, нестандартниот емитуван сигнал може да предизвика изобличување на звукот кога гледате моно програми. Ако немате појава на изобличување на звукот, Ви препорачуваме оваа функција да ја оставите исклучена - "Off".

Забелешки

- Не може да примате стерео или двојазичен звук кога "Low" или "High" е избрано.
- "Audio Filter" не е во функција кога "System" е поставено на "L".

Analogue Set-up menu



1 Digit Direct

Кога "1 Digit Direct" е поставено на "On", може да изберете аналоген канал со едно притискање на број (0 - 9) на далечинското.

Забелешка

Кога "1 Digit Direct" е поставено на "On", не може да изберете двоцифрени канали со притискање на две бројки на далечинското.

Auto Tuning

Ги пронаоѓа сите можни аналогни канали.

Вообичаено не Ви е потребна оваа операција бидејќи каналите се веќе дотерани кога за прв пат сте го вклучиле ТВ (страна 8). Оваа функција Ви овозможува да го повторите процесот (на пр., при селење или при пребарување нови канали).

Programme Sorting

Промена на редоследот на меморираните канали.

- 1 Со \uparrow/\downarrow изберете канал што сакате да го префрлите на нова позиција, а потоа притиснете \oplus .
- 2 Со \uparrow/\downarrow изберете нова позиција за каналот, а потоа \oplus .

Programme Labels

Именување на каналот со пет букви и бројки. Името се прикажува кратко на екранот, кога ќе го изберете каналот. (Имињата за каналите, обично автоматски се превземаат од телетекстот (ако е овозможено).)

- 1 Со \uparrow/\downarrow изберете канал за именување, а потоа притиснете \oplus .
- 2 Со \uparrow/\downarrow изберете буква или бројка ("_" за празно место), а потоа \Rightarrow .


Ако внесете погрешен карактер

Притиснете \Leftarrow/\Rightarrow за селекција на карактерот. Потоа со \uparrow/\downarrow изберете коректен карактер.

За бришење на сите карактери

Изберете "Reset", а потоа притиснете \oplus .

- 3 Повторувајте ја процедурата во чекор 2 додека не го внесете името.
- 4 Изберете "OK", а потоа притиснете \oplus .



14 RETURN / \leftarrow

Ве враќа на претходно прикажаниот екран.

15 EPG — EPG (Дигитален електронски програмски водич) (стр.17)

16 Обоени копчиња (стр. 16, 17, 19)

17 DIGITAL/ANALOG — TV режим (стр. 15)

18 A/B — Dual Sound (стр. 31)

19 Text - Text (page 15)

20 LIGHT


Осветлување на копчињата на далечинското за да можете лесно да управувате со ТВ и во темница.

21 Info/Text — Инфо / Текст преглед

22. Копчиња за употреба на опционална опрема

Стр. 23.

ТВ копчиња и индикатори



1 — Power

Вкл./Искл. на ТВ приемникот.

За целосно исклучување, дисконектирајте го кабелот за напојување од приклучокот.

2 — PROG +/-

- Во ТВ режим: Избор на следен (+) или претходен (-) канал
- Во ТВ мени: Движење низ опциите горе () или долу ()

3 — +/-

- Зголемување (+) / намалување (-) на гласот.
- Во ТВ мени: Движење низ опциите лево () или десно ()

4 — Избор на влезен сигнал/OK

- Во ТВ режим (стр. 18): Избор на влезен сигнал од опремата приклучена на ТВ приклучоците.
- Во ТВ мени: Избор на мени или опција и потврда на изборот.

5 (стр. 27)

6 — Тајмер за снимање програми / Исклучување слика / Тајмер индикатор

(стр. 37 и 38).

7 — Индикатор за режим на мирување

Свети црвено кога ТВ е во мирување.

8 — Power / Timer REC programme indicator

- Свети зелено кога ТВ е вклучен.
- Свети портокалово кога е подесен тајмерот за снимање. (стр. 17).
- Свети црвено додека трае снимањето.

9 — Сензор на далечински уред (стр. 38)

AV2 Output Насочување на излезен сигнал преку излезите на задната страна. Ако приклучите VCR или друга опрема за снимање на приклучокот, можете да снимате од друга приклучена опрема на ТВ. "TV": На излезот е приемиот сигнал од ТВ. "AV1": Сигналот од опремата приклучена на приклучокот 1. "AV7": Сигналот од опремата приклучена на приклучокот 7. "Auto": Сигналот од тоа што во моментот го гледате (освен сигналот од 3, 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 и PC IN приклучоци).

HDMI Set-up Се користи за подесување на HDMI компатибилна опрема во HDMI приклучоци.

HDMI Control Подесува дали да се блокира HDMI компатибилната опрема и ТВ уредот. Ако е на "On", можат да се изведат следниве опции во менито.

Auto Devices Off Кога оваа опција е на "On", HDMI компатибилната опрема не се блокира ТВ уредот.

Device List Update Се креира "HDMI Device List". До 11 HDMI компатибилни уреди можат да се конектираат, и до 5 компатибилни направи можат да се поврзат преку еден утикач. Осигурете се дека ја обновувате "HDMI Device List" кога правите промена на HDMI компатибилната опрема, конекциите или подесувањата.

HDMI Device List Приказ на листата на конектирани направи со HDMI.

Auto Start-up Го прикажува "first time operation menu" - менито што се прикажува кога за прв пат ќе го вклучите ТВ за избор на јазик и земја, и дотерување на дигиталните и аналогните канали. Вообичаено не Ви е потребна оваа операција бидејќи јазикот, земјата и каналите се веќе дотерани кога за прв пат сте го вклучиле ТВ (страница 5, 6). Оваа функција Ви овозможува да го повторите процесот (на пр., при селење или при пребарување нови канали).

Power Saving Избор на режим за заштеда на енергија. Кога "Picture Off" е избрано, сликата се исклучува и индикаторот (исклучена слика) свети зелено. Звукот останува непроменет.


Light Sensor "On": Автоматски ги оптимизира дотерувањата за сликата во зависност од околиното светло. "Off": Ја исклучува функцијата "Light Sensor". **Забелешка** Уверете се дека нема ништо врз сензорот што може да ја попречи неговата функција.

Product Information Ги прикажува системските информации за ТВ.

All Reset Ги враќа сите дотерувања на фабричко ниво и го прикажува почетното мени за дотерување на ТВ. **Забелешка** Сите параметри, вклучително и дигитална омивена листа, земја, јазик, каналите и сл. ќе бидат избришани.

Гледање ТВ

Гледање ТВ



- 1 Притиснете на горната страна на телевизорот. Кога телевизорот е во неактивен режим на работа (индикаторот е првен), притиснете на далечинското за да го вклучите телевизорот.
- 2 Притиснете DIGITAL за да префрлите на дигитален режим или ANALOG за префрлање во аналоген режим. Овозможените канали варираат во зависност од режимот.
- 3 Притиснете на нумеричките копчиња или на PROG +/- за избор на ТВ канал.

За избор на канали над 10 внесете ја втората цифра за време од две секунди, откако е внесена првата цифра. За избор на дигитален канал, користете го дигиталниот електронски програмски водич (EPG), на страна 15. Во дигиталниот режим, кратко се прикажува информативна лента. Следниве икони може да се прикажани на лентата.

- : Радио сервис
- : Кодирач/Преплата сервис
- : Овозможени се повеќе аудио јазичи
- : Овозможени се натписи со превод
- : Натписи за намален слух
- : Препорачана минимална возраст за следење на програмот (од 4 до 18 год.)
- : Заклучување на каналот од родителите
- : Теховниот програм се снима

Дополнителни операции

Зада	Направете го ова
Приремено да го исклучите ТВ (Неактивен режим)	Притиснете .
Вклучување на ТВ од неактивен режим без звук	Притиснете . Притиснете за дотерување на јачината.
Исклучување на ТВ	Притиснете на ТВ (горе). Забелешка За потполно исклучување, извадете го кабелот од струја.
Јачина на глас	Притиснете (зголемување)/ (намалување).
Исклуч. звук	Прит. . Прит. повторно за звук.
Пристап на програмскиот индекс (само во аналоген режим)	Прит. . За избор на аналоген канал, притиснете а потоа . За пристап на индексот за влезен сигнал, видете на страна 18.

За пристап на текстот

Притиснете . При секое притискање на , приказот се менува по следниот редослед: Текст → Текст преку ТВ слика (мешан режим) → Без текст (излез од функцијата за текст). За избор на страна, притиснете ги нумеричките копчиња или PROG +/-.

За задршка на страна, притиснете .

За откривање на скриени информации, притиснете .

За навигација за Дигитален Текст, следете ги инструкциите на екранот: За излез, притиснете RETURN. За движење, и бројки. За избор на тема и бројки.

За влез во Аналоген Текст

За аналоген режим . Со секое притискање се одвиваат следниве промени:
Text → Текст на ТВ слика (mix режим) → No Text (излез од Текст сервис)
За селекција на страна, на нумерираните .
За задржување стр. .
За откривање на информации .

14:9*



Прикажува 14:9 емитување во коректна пропорција. Како резултат, приликовите се видливи на екранот.

* Горниот и долниот дел на сликата може да се пресечени.

Совети


- Алтернативно, може да го поставите "Auto Format" на "On". ТВ автоматски го селектира најдобриот режим за да одговара на емитувањето (страница 24).
- Вие можете да дотерате кој дел од сликата ќе се прикажува кога избирате помеѓу Интелигентен (50 Hz), Зум или 14:9. Притиснете за движење нагоре или надолу (на пр. за читање на преводот).
- Некои карактери и/или букви на горниот и долниот дел од сликата може да не се гледаат во Интелигентен (Smart) режим. Во тој случај, изберете "Vertical Size" со "Screen" мениот и дотерајте ја вертикалната големина за да се гледаат карактерите.
- Изберете "Smart" или "Zoom" за дотерување на 720p или 1080i извор на слика со отсекување на рабовите.

Употреба на мениот со алатки

Притиснете TOOLS за прикажување на следниве опции кога гледате ТВ програма.

Опции	Опис
Close	Затворање на мени со алатки.
Picture Mode	Режим на слика, 21.
Sound Mode	Звучен режим, 23.
Motion Enhancer	Засилувач, 26.
Speaker	Звучник, 27.
Audio Language	Аудио јазик, 35. (во дигитален режим)
Subtitle Setting	Подесувања за превод, 35.
Volume	Дотерување на јачината на гласот во слушалците
Sleep Timer	Тајмер, 28.
Power Saving	Заштета на енергија, 28.
Auto Clock Set (само во аналоген режим)	Овозможува префрлање во диг. режим и добивање на времето.
System Information	Приказ на системски инф. на екранот

Мени за дотерување



Timer Settings

Дотерување на тајмерот за вклучување/исклучување на ТВ.

Sleep Timer

Дотерување на периодот по кој ТВ автоматски се исклучува. Кога е активиран тајмерот за спиење, индикаторот (Тајмер) на предниот дел од ТВ свети портокалово.

Совети

- Ако го исклучите и повторно го вклучите ТВ, тајмерот се исклучува.
- "TV will soon turn off by Sleep Timer" се прикажува на екранот, една минута пред да се префрли ТВ во неактивен режим на работа.

On Timer

Дотерување на време кога ТВ автоматски ќе се вклучи.

"Day": Избор на ден кога ќе се вклучи ТВ.

"Time": Избор на време кога ќе се вклучи ТВ.

"Duration": Избор на период по кој ТВ автоматски ќе се префрли во неактивен режим на работа.

"Volume Set-up": Јачина на глас при вклучување на ТВ.

Clock Set

Мануелно дотерување на часовникот. Кога ТВ прима дигитални ТВ сигнали, часовникот не може да се дотера автоматски, бидејќи прима сигнал за дотерување на времето преку присмрнот сигнал.

AV Preset

Именување на влезовите за приклучување надворешна опрема. Името се прикажува кратко на екранот кога се избира влезот. Влезот кој не го користите може да го прескокнете.

1 Со изберете влез, а потоа притиснете .

2 Со изберете опција, а потоа притиснете .

Equipment Labels: Користи подизбирани имиња за именување.

"Edit": Креирање Ваше име. Следете ги чекорите од 2 до 4 од "Програмски LABELS" (страница 28).

"Skip": Го прескокува непотребниот влез кога ќе притиснете за да изберете влезен сигнал.

Auto S Video

Избор на S video приклучок кога опција кога заедно се конектирани

Рачно менување на форматот на сликата за подобар прием

Притискајте последователно за избор на Интелигентно, 4:3, Широк, Зум, или 14:9.

Интелигентно*




Прикажува конвенционална слика со формат 4:3 со имитација на ефектот на широк екран. Сликата 4:3 е развлекена на екранот.



Прикажува широк екран (16:9) за емитување во правилна пропорција.

Широк



Зум*



Прикажува формат на филмско платно (формат на писмо) во коректна пропорција.

Аудио мени



Speaker

Вкл./Искл. на внатрешните звучници на ТВ.

“**TV Speaker**”: За да слушате звук преку звучниците на ТВ.

“**Audio System**”: Звучниците ќе се исклучат за да се слуша звук само преку аудио надворешната опрема која е конектирана со ТВ преку аудио приклучоците. Кога HDMI компатибилна опрема ќе се коенктира, можете да ја вклучите опремата чии операции се поврзани со ТВ. Направете го ова подесување откако ќе ги завршите сите поврзувања.

Headphone Settings

■ Speaker Link

Исклучување на звучниците кога ќе се конектираат слушалки.

“**On**”: Излез на звук само од слушалките.

“**Off**”: Излез на звук и од ТВ и од слушалките.

■ Volume

Јачина на звук кога “■ Speaker Link” е подесено на “Off”.

■ Dual Sound

Изберете звук на слушалките при стерео или билинглавен пренос.

Audio Out

“**Variable**”: Аудио сигналот од аудио системот може да се контролира преку далечинското на ТВ.

“**Fixed**”: Аудио излезот од ТВ е фиксиран. Со помош на контролата за звук на аудио ресиверот, прилагодете го звукот.

Дигитален електронски програмски водич (EPG) DV3*



Digital Electronic Programme Guide (EPG)

* Во некои земји може да не функционира.

За да

Направете го ова

Го исклучите EPG

Притиснете

Се движите низ EPG

Притиснете / / /

Гледате текстовен програм

Притиснете додека е селектиран програмот.

Ги сортирате програмските информации по категорија

- 1 Притиснете го синото копче.
- 2 Притиснете / / / за избор на категорија. Името се прикажува на страна. Категориите вклучуваат: “All Categories”: Ги содржи сите канали. Име на категоријата (пр. “News” - Вести): Ги содржи сите канали кои и одговараат на категоријата.

- 3 Притиснете . Дигиталниот електронски програмски водич (EPG) сега ќе ги прикажува само програмите од избраната категорија.

Дотерување за снимање – Тајмер REC

- 1 Со / / / изберете го програмот кој ќе го снимате.
- 2 Притиснете
- 3 Притиснете / за избор на “Timer REC”.
- 4 Притиснете за дотерување на ТВ и VCR тајмерите. Символот се прикажува во информацијата за програмот. Индикаторот свети портокалово.

Забелешки

- Може да се синхронизира снимањето само со VCR со Smartlink. Ако Вешот VCR нема Smartlink ќе се прикаже порака за потсетување да го дотерате VCR тајмерот.
- Кога ќе започне снимањето, можете да го ставите ТВ во неактивен режим, но не го исклучувајте комплетно, бидејќи снимањето ќе запре.
- Ако програмот е заклучен (родителска контрола), се прикажува порака за да го внесете пин кодот. За повеќе детали за „Родителската заштита“ видете на страна 32.


Зада	Направете го ова
<p>Да се прикажува програмот автоматски штом ќе започне</p> <p>– Потсетник</p>	<ol style="list-style-type: none"> Со изберете го програмот кој сакате да се прикаже. Притиснете . Притиснете за избор на "Reminder" (потсетник). Притиснете за автоматски да се прикаже избраниот програм кога ќе започне. <p>Симболот се прикажува во информацијата за програмот.</p> <p>Забелешка Ако го префрлите ТВ во неактивен режим, тој автоматски ќе се вклучи кога програмот ќе започне.</p>
<p>Дотерување на време и датум за програмот кој сакате да го снимате - Мануелен тајмер за снимање</p>	<ol style="list-style-type: none"> Притиснете . Со изберете "Manual timer REC", и притиснете . Притиснете за избор на дата и притиснете . Поставете почетно и крајно време како во чекор 3. Изберете програма со , и притиснете . Притиснете за дотерување на ТВ и VCR тајмерите. <p>Симболот се прикажува во информацијата за програмот.</p> <p>Индикаторот свети портокалово.</p> <p>Забелешки</p> <ul style="list-style-type: none"> Може да се синхронизира снимањето само со VCR со Smartlink. Ако вашиот VCR нема Smartlink ќе се прикаже порака за потсетување да го дотерате VCR тајмерот. Кога ќе започне снимањето, можете да го ставите ТВ во неактивен режим, но не го исклучувајте комплетно, бидејќи снимањето ќе запре. Ако програмот е заклучен (родителска контрола), се прикажува порака за да го внесете пин кодот. За повеќе детали за „Родителската заштита“ видете на страна 36.
<p>Откажување на снимањето со тајмер</p>	<ol style="list-style-type: none"> Притиснете . Со изберете "Timer list", и притиснете . Притиснете за избор на програм што сакате да го откажете, и притиснете . Со изберете "Cancel Timer", и притиснете . <p>Се прикажува порака за потврдување на поништувањето.</p> <ol style="list-style-type: none"> Притиснете за избор на "Yes", и притиснете .

Совет

Дигиталниот електронски програмски водич (EPG) може да го повикате и со селектирање на "Digital EPG" во менито - "MENU" (страница 19).

Photo Colour Space	<p>Одберете опција (sRGB, sYCC, Adobe RGB) која ќе одговара на излезниот простор на бојата без разлика на излезниот сигнал од конектираната опрема со HDMI или компонентниот влезен цек.</p> <p>~</p> <ul style="list-style-type: none"> Одберете "sYCC" кога употребувате опрема која поддржува "x.v.Colour". Подесувањето е фиксирано на "sRGB" кога влезен сигнал е HDMI (RGB), иако "sYCC" е селектирано.
Colour Matrix	<p>Обично се користи фабричкото подесување (AV1/2/7 (Композитни и S video влезни сигнали), "ITU601", и AV3/4/5/6/8 (Компонентен влезен сигнал) е на "Auto"). Со овие подесувања се нормализира бојата на сликата.</p>
RGB Dynamic Range	<p>Продуцира природна боја со менување на тонот на репродукција на HDMI влезните сигнали во боја (RGB). Подесете на "Auto" за стандардна употреба.</p>
Colour System	<p>Избор на систем на боја ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" или "NTSC4.43") зависно од влезниот сигнал.</p>

Видео мени



Motion Enhancer

Го подобрува квалитетот на сликата.
“**High**”: За филмска содржина.
“**Standard**”: Употребувајте за стандардно гледање.
“**Off**”: Употребете го ова подесување кога “High” и “Standard” подесувањата резултираат со појава на шум.

Film Mode

Подобрени движења при репродукција на DVD или VCR слики.
“**Auto 1**”: Понежна слика од оригиналната филмска. Употребувајте го ова стандардно.
“**Auto 2**”: Приказ на оригинална слика на филмската содржина.
“**Off**”: Исклучување на “Film Mode” поставка.
~
Ако сликата содржи нерегуларни сигнали или премногу бучава, “Film Mode” автоматски ќе се исклучи иако “Auto 1” или “Auto 2” се селектирани.

Game/Text Mode

Приказ на максимален квалитет на екран за гледање слики со фини линии и карактери кога како влезни сигнали се користат конзоли за игри или PC. Подесете на “On” за поостра слика.

Video/Photo

Приказ на соодветен квалитет на слика со избор на опција зависно од влезниот извор (видео или фотографски податоци).
“**Video-A**”: најдобар квалитет на слика зависно од влезниот извор, видео или фотографските податоци кога директно поврзувате Sony HDMI излезена опрема која поддржува “Video-A” режим.
“**Video**”: За слики во движење.
“**Photo**”: За неподвижни слики.
~
Подесувањето е фиксирано и кога “Video” кога Video-A режимот не е поддржан на конектираната опрема, дури и ако “Video-A” е селектирано.

x.v.Colour

Приказ на слики за движење кои се поверни на оригиналниот извор со одговарање на просторот на бојата на изворот.
~
Ако подесувањето е фиксирано на “Normal”, режимот не е поддржан кога влезниот сигнал е HDMI (RGB), дури и ако “x.v.Colour” е селектирано.

Листа на омиленни програми DV3*



Омилена листа на програми


* Во некои земји не функционира.

Оваа функција Ви овозможува избор на 20 омиленни програми за гледање. За да ја прикажете листата, видете “Движење низ менијата” (страница 19).


За да	Направете го ова
Креирање листа на омиленни програми	Кога ќе изберете “Digital Favourites” во “MENU” за прв пат, се прикажува порака која Ве прашува дали сакате да го додате каналот кон листата омиленни програми. <ol style="list-style-type: none">1 Притиснете за избор на “Yes”.2 Со изберете канал што сакате да го додате. Ако го знаете бројот на каналот, со нумеричките копчиња можете директно да го внесете.3 Притиснете . Омилените канали се означени со симболот .
Исклучување на омилената листа	Притиснете RETURN.
Гледање мени	Притиснете додека е селектиран каналот.
Додавање или отстранување на канали од листата.	<ol style="list-style-type: none">1 Притиснете го синото копче. Омилените канали кои се меморирани во листата се означени со симболот .2 Со изберете канал за додавање или отстранување. Ако го знаете бројот на каналот, со нумеричките копчиња можете директно да го внесете.3 Притиснете .4 Притиснете го синото копче за враќање во листата.
Отстранување на сите канали од листата	<ol style="list-style-type: none">1 Притиснете го синото копче.2 Притиснете го жолтото копче. Се прикажува порака за потврда дека сакате да ги избришете сите канали од омилената листа.3 Со изберете “Yes”, и притиснете за потврда.

Конекција

Можете да конектирате широк спектар на опционална опрема со ТВ приемникот.



Мени на екран (за PC влез)



Кога ќе одберете PC влез, одберете опција од листата подолу од Менито на екранот. За повеќе детали за навигација низ менито, погледнете на стр. 27.

Auto Adjustment

Автоматски се прилагодува позицијата на екранот кога ТВ приемникот Прима сигнали од конектираниот PC.

“Auto Adjustment” можеби нема да се активира кај одредени влезни сигнали. Затоа рачно прилагодете во “Phase”, “Pitch”, “Horizontal Shift” и “Vertical Shift”.

Reset

Ресетирање на PC екранот на фабричките подесувања.

Phase

Прилагодување на фазата кога екранот трепка.

Pitch

Прилагодување на екранот ако се појават вертикални линии.

Horizontal Shift

Хоризонтална позиција на сликата.

Vertical Shift

Вертикална позиција на сликата.

Screen Format


Екрански формат на конектираниот PC.

“Normal”: Слика со оригинална големина.

“Full 1”: Исполнување на екранот по вертикалната страна, и одржување на вертикалниот размер на сликата.

“Full 2”: Целосно исполнување на екранот.

Мени на екран(освен за PC влез)



Одберете некоја од опциите наведени подолу во “Екран” мени. За избор на опција “Подесувања”, погледнете во “Навигација низ менито” (стр.27).

Target Inputs

Ако го гледате тековниот влез, одберете дали да го прегледувате со нормално подесување, или секоја поставка посебно.

“Common”: Нанесување на заедничко подесување на сите влезови во кои “Target Inputs” е во “Common”.

Current input name (np. AV1): Дозволува да ја подесите секоја опција посебно за тековниот влез.

Screen Format

Околу детали за форматот на екранот, видете “Промена на форматот на екранот според приемниот сигнал” (страница 14).

Auto Format

Автоматски се менува форматот според приемниот сигнал. За задржување на форматот, изберете “Off”.

4:3 Default

Избор на подразбиран формат за 4:3 емитување.
“Smart”: Го прикажува 4:3 емитувањето со имитација на широк екран.
“4:3”: Го прикажува 4:3 форматот во коректни пропорции.
“Off”: Го задржува форматот во “Screen Format” дотерувањата кога влезниот сигнал или приемот ќе се промени.

Совет
 Оваа опција е функционална само кога “Auto Format” е поставен на “On”.

Display Area

Дотерување на делот што ја прикажува сликата.
“Full Pixel”: Ја прикажува сликата од 1080i или 1080p извори во оригинална големина кога делови од сликата се отсечени.
“Normal”: Ја прикажува сликата во оригинална големина.
“-1”/“-2”: Ја зголемува сликата за да се скријат рабовите на сликата.

Horizontal Shift

Дотерување на хоризонталната позиција на сликата.

Vertical Shift

Дотерување на вертикалната позиција на сликата кога форматот на екранот е поставен на “Smart” (50 Hz), “Zoom” или “14:9”.

Vertical Size

Дотерување на вертикалната големина на сликата кога форматот на екранот е поставен на “Smart”, “Zoom” или “14:9”.

Поврзете со	Симбол на екранот	Опис
A	AV1 / AV1	Кога ќе конектирате декодер, кодираниот сигнал од ТВ приемникот се насочува кон декодерот, а од таму се декодира сигналот.
B	AV2 / AV2	SmartLink е директен линк меѓу ТВ и VCR/DVD рекордерот.
C 3 или	AV3 / AV4	
D DIGITAL OUT (OPTICAL)		Употребете оптички аудио кабел.
E		Можете да слушате звук и од ТВ на Hi-Fi аудио опрема.
F PC IN	PC	Се препорачува употреба на испорачаниот PC кабел со феритно јадро.
G HDMI IN 5 или 6 K HDMI IN 8	AV5, V6 и AV8	Дигиталните видео и аудио сигнали се произведуваат од опремата. Како дополнение, кога HDMI компатибилна опрема ќе се поврзе, се поддржува комуникацијата со поврзаната опрема. Стр. 38 за подесување на оваа комуникација. Ако опремата има DVI приклучок, поврзете го DVI приклучокот со HDMI IN 5 приклучокот низ DVI - HDMI адаптерот (не е испорачан), и поврзете го аудио приклучокот на опремата со аудио влезот на HDMI IN 5 приклучоците. <ul style="list-style-type: none"> HDMI ги поддржува следниве видео влезови: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24p. За PC Видео влез, стр. 47. Поврзете HDMI кабел кој го носи HDMI логото. Кога поврзвате HDMI компатибилен аудио систем, поврзете преку DIGITAL OUT (OPTICAL) приклучок.
H CAM (Conditional Access Module)		За претплатени TV сервиси. За детали погледнете го упатството на CAM. За употреба на CAM, извадете ја картичката од CAM лежиштето. Исклучете го ТВ гога ќе ја ставате Вашата CAM во CAM лежиштето. Ако не ја употребувате CAM, препорачуваме картичката да остане во лежиштето на уредот.
I Слушалки		За слушање звук преку ТВ на слушалките.
J или 7, и	AV7 или AV7	За намалување на чум на сликата, не ја поврзувајте камерата во видео приклучокот и S видео истовремено. Ако конектирате моно опрема, поврзете во приклучокот L.
L USB		Можете да прегледувате фотографии снимени на Сондигитален фотоапарат, камера, или USB уред ако ги поврзете со ТВ, стр. 26.

Преглед на слики од конектираната опрема

Вклучете ја конектираната опрема, и направете ги следниве операции

За опрема поврзана со скарт приклучоци преку 21-пински скарт кабел (стр. 20)

Стартувајте репродукција

Сликата од приклучената опрема се прикажува на екранот.

За автоматско дотерување на VCR (страна 6)

Во аналоген режим, притиснете PROG +/-, или нумеричките копчиња за избор на канал.

За друга приклучена опрема (страна 37)

Притиснете / последователно додека не се прикаже соодветниот симбол.

Прикажано	Ознаки на приклучоците
AV1/2 или AV1/2	1/2 или 1/2
AV3	3 (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) и 3 (L, R)
AV4	HDMI IN 4 и HDMI IN 4 (L, R)
AV5	HDMI IN 5
AV6 или AV6	6 or 6, и 6 (L (MONO), R)

Дополнителни операции

Зада	Направете го ова
Враќање во нормален ТВ режим	Прит. DIGITAL или ANALOG.
Пристапување на табелата влезни сигнали	Притиснете за пристап на табелата со влезни сигнали. Потоа (само во аналоген режим, притиснете) За избор на влез, притиснете / , а потоа .

Употреба на менито со алатки

Притиснете TOOLS за прикажување на следниве опции кога гледате слика од приклучената опрема, освен за PC.

Опција	Опис
Close	Го затвора менито со алатки.
Picture Mode	Стр. 28.
Sound Mode	Стр. 30.
Motion Enhancer	Стр. 34.
Speaker	Стр. 36.
PAP (освен PC влезен режим)	Стр. 22.
PIP (во PC влезен режим само)	Стр. 23.
Auto Adjustment (во PC влезен режим)	Стр. 33.
Horizontal Shift (во PC влезен режим само)	Стр. 33.
Volume	Стр. 36.
Sleep Timer (освен PC влезен режим)	Стр. 37.
Power Saving	Стр. 38.
Автом. дотерување на часовник	За вклучување на дигитален режим и приказ на точно време.

За гледање на две слики истовремено – PAP (Слика и слика)

Можете да гледате две слики (надворешна ТВ програма) на екранот истовремено. Поврзете ја опционалната опрема (20), и осигурете се дека сликите од опремата се појавуваат на екранот (22).

- Оваа функција не е достапна за PC влезен сигнал.
- Не можете да ја емитувате големината на сликата.
- Не може да се прикаже аналогно ТВ видео во ТВ програма кога се прегледуваат AV1, AV2 или AV6 видео.

- 1 Притиснете TOOLS за приказ на менито со алатки.
- 2 Со / одберете "PAP", и потоа .
- 3 Притиснете на нумеричаните копчиња или PROG +/- за да изберете ТВ канал.

За враќање во режи со една слика

Одбери или RETURN.

Сликата во зелена рамка е аудио.

Voice Zoom

Се прилагодува гласот на говорот. На пример, ако гласот на коментаторот на некој спортски натпревар не е доволно јасен, со оваа опција може да се "исчисти" за да стане поразбирлив.

Sound Booster

Се зголемуваат ефектите на звучниците.

Dual Sound

Избор на стерео или двојазичен прием.


"Stereo", "Mono": За стерео емитување.

"A"/"B"/"Mono": За двојазично емитување, изберете "A" за аудио каналот 1, "B" за аудио каналот 2, или "Mono" за моно канал, ако е овозможено.

Совет

Ако изберете од влезната опрема, поставете го "Dual Sound" на "Stereo", "A" или "B".

Звучно мени



Одберете некоја од опциите наведени подолу во “Sound” мени. За избор на опција “Подесувања”, погледнете во “Навигација низ менито” (стр.27).

Target Inputs

Ако го гледате тековниот влез, одберете дали да го прегледувате со нормално подесување, или секоја поставка посебно.
“Common”: Нанесување на заедничко подесување на сите влезови во кои “Target Inputs” е во “Common”.
Current input name (пр. AV1): Дозволува да ја подесите секоја опција посебно за тековниот влез.

Sound Mode

Избор на режим за звук.
“Dynamic”: Засилување на високите и басот.
“Standard”: Стандарден звук, погоден за домашна забава.
“Custom”: Непроменет звук. Овозможува да направите свои дотерувања.

Reset

Ресетирање на сите “Sound” подесувања освен “Target Inputs”, “Sound Mode” и “Dual Sound” на фабричките подесувања.

Treble

Дотерување на високите тонови.

Bass

Дотерување на ниските тонови.

Balance

Зголемување на јачината на глас на левиот или десниот звучник.

Auto Volume

Одразување на постојана јачина на глас, дури и при појава на празнини во звукот (пр. рекламните имаат тенденција да бидат погласни од програмите).

Volume Offset

Дотерување на јачината на глас на влезот, во однос на другите влезови, кога “Target Inputs” е поставено на “Viewing Only”.

Surround

Избор на surround режим.
“TruSurround XT”: За surround звук (само за стерео програми).
“Simulated Stereo”: Додавање на ефект сличен на surround за моно.
“Off”: За нормален стерео или моно прием.

За гледање на две слики истовремено – PIP (Слика во слика)

Можете да гледате две слики (PC влез и ТВ програма) на екранот истовремено. Поврзете го PC (20), и осигурете се дека сликите од PC се појавуваат на екранот.

1 Притиснете TOOLS за приказ на менито со алатки.

2 Со \leftarrow/\rightarrow одберете “PAP”, и потоа \oplus .

Сликата од конектираниот PC се прикажува во оригиналната големина, а ТВ програмата се појавува во десниот агол. Можете да ги користите $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ за преместување на ТВ програмата низ екранот.

3 Притиснете на нумрираните копчиња или PROG +/- за селекција на ТВ канал.

За враќање во режим со една слика
 Притиснете RETURN.

За селекција на Аудио, одберете “Audio Swap” од менито со алатки.

Користење на далечинското

Копчиња за опционална опрема



1 \mathbb{P}
 Вклучување и исклучување на опционална опрема.

2 Копчиња за функции

Овозможува да управувате со соодветната опрема. За детали “Програмирање на далечинското” на стр. 24.

3 BD/DVD оперативни копчиња

- \leftarrow : Приказ на тековна програма од претходното поглавје (ако има).
- \rightarrow : Движење напред кон наредното поглавје (ако има).
- \leftarrow : Приказ на тековна програма според подесеното време.
- \rightarrow : Движење напред според подесено време.
- \leftarrow : Репродукција на програми наназад.
- \rightarrow : Репродукција брзо напред.
- \leftarrow : Репродукција со нормална брзина.
- \square : Паузирање на репродукција
- \blacksquare : Стоп на репродукција.

4 DVD record копчиња

- REC: Почеток на снимање.
- REC PAUSE: Пауза при снимање.
- REC STOP: Стопирање на снимање.

5 F1/F2


- Избор на диск при примена на DVD размена.
 - Избор на функција при комбинација на единици (пр. BD/DVD).
- За детали обратете се во упатството на DVD разменувачот, или комбинираната единица.

6 BD/DVD MENU

Приказ на DVD диск мени. Погледнете го упатството испорачано со конектираната опрема.

7 BD/DVD TOP MENU


Приказ на главното мени на DVD дискот. Погледнете го упатството испорачано со конектираната опрема.



Копчето  тактилни точки (за лица со оштетено сетило за вид).

Програмирање на далечинското

Со ова далечинско можете да управувате со Sony TV-a, повеќето Sony BD, DVD и AMP (домашно кино, и сл.). За контрола на BD и DVD на други производители (и некои Sony BD, DVD и AMP модели), направете ја следнава поставка за да го програмирате далечинското.

Пред да започнете, побарајте го троцифрениот дигитален код на Вашиот модел на BD, DVD или AMP во "Кодови на производители" стр. 24.



1 Притиснете и задржете на BD, DVD или AMP копчето за програмирање, и потоа притиснете на копче / , држејќи го копчето на функцијата притиснато.

Селектираната функција (BD, DVD или AMP) ќе трепка.






2 Притиснете на нумерираните копчиња за да го внесете дигиталниот код на производителот.

Ако кодот не се внесе во тек на 10 секунди, изведете го чекорот 1 повторно.

3 Прити .

Кога програмирањето е правилно, селектираната функција ќе трепне двапати, а ако не, ќе трепне 5 пати.

4 Вклучете ја опремата и проверете дека основните функции работат.

-  (репродукц.),  (стоп),  (назад),  (брзо напред), избор на канали за BD и DVD, TOP MENU/MENU и  само кај DVD.

Ако опремата не работи, или некои од функциите не работат

Внесете го правилниот код или пробajte со наредниот код впишан за брендот. Сепак, не сите модели на секој бренд се покриени.

Враќање на нормална ТВ операција

Притиснете ТВ копче за функции

Кодови на производители

DVD бренд листа

DVD Плеер

Бренд	Код
SONY	001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA	021
AKAI	032
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004, 035
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014, 034
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022, 033
PANASONIC	018, 027, 020, 002, 045 – 047

Colour Temperature

Дотерување на белината на сликата.
"Cool": Ги прикажува белите бои со сина нијанса.
"Neutral": Ги прикажува белите бои со неутрална нијанса.
"Warm1"/"Warm2": Ги прикажува белите бои со црвена нијанса. "Warm2" е поцрвена нијанса од "Warm1".

Совет

"Warm1" и "Warm2" може да се дотеруваат само кога "Picture Mode" е на "Custom".

Sharpness

Острина на сликата.

Noise Reduction

Намалување на шумот на сликата (снежна слима) при слаб прием на сигналот.
"Auto": Автоматска редукција на шумот во сликата (само во аналоген режим).
"High"/"Medium"/"Low": Висок/Среден/Низок шум.
"Off": Ја исклучува функцијата.

MPEG Noise Reduction



Маналување на шум во MPEG-компресирано видео.

DRC Mode

Произведува слики со висока резолуција на високо осетливи извори (пр., Blu-ray диск плеер, DVD плеер, сателитски ресивер).
"Mode 1": Препорачан режим.
"Mode 2": Достапно само за 1080i формат. "Mode 2" е посебно ефикасен за оригинални сигнали со стандардна дефиниција кои се конвертирани во 1080i формат. "Off": Исклучување на "DRC Mode" поставка.

DRC Palette

Обработка на нивото на детали ("Reality") и мекоста ("Clarity") за секој влезен сигнал. Пример, можете да креирате обработка за сликата на кабловската и да креирате друга за сликата на DVD плеерот.

"DRC Palette" се појавува. Притиснете  за прилагодување на позицијата со ознака .


Advanced Settings

Дотерување на повеќе функции на сликата. При "Picture Mode" на: "Custom", можете да ги менувате дотерувањата.
"Reset": ги враќа фабричките параметри и вредности.
"Black Corrector": ги засилува црните површини за подобар контраст.
"Adv. Contrast Enhancer": Автоматско дотерување на "задниско осветлување" и "контраст" на најсладното ниво според осветленоста на сцените. Ова е посебно ефективно при темни сцени. Ова ја зголемува разликата во контрастот на потемните сцени.
"Gamma": Дотерување на балансот помеѓу светли и темни зони на сликата.
"Clear White": Нагласување на белата боја.
"Live Colour": Ги прави боите поостри и репродуцира јасни тонови.
"Colour Space": Опсег на бојата. "Wide" репродуцира поостри бои, а "Normal" репродуцира стандардни бои (KDL-46S2510, KDL-46S2530, KDL-40S2510, KDL-40S2530).
"MPEG Noise Reduction": Редукција на шумот во сликата во MPEG-компресирано видео (само во дигитален режим).

Совет

"Live Colour" не е функционално кога "Colour Space" е поставено на "Normal".

Мени на слика



Одберете опција од подолу наведените во мени “Слика” мени. За избор на опција “Подесувања”, погледнете во “Навигација низ менито” (стр.27).

Target Inputs

Ако го гледате тековниот влез, одберете дали да го прегледувате со нормално подесување, или секоја поставка посебно.
“**Common**”: Нанесување на заедничко подесување на сите влезови во кои “Target Inputs” е во “Common”.
“**Current input name (пр. AV1)**”: Дозволува да ја подесите секоја опција посебно за тековниот влез.

Picture Mode

Изберете режим за слика.
“**Vivid**”: За зголемен контраст и острина.
“**Standard**”: За стандардна слика. Препорачливо за домашна забава.
“**Custom**”: Сам ги одредувате дотерувањата.
“**Cinema**”: За филмска содржина.
“**Photo**”: Максимален квалитет за преглед на фотографии.
“**Custom**”: Allows you to store your preferred settings.

Reset

Ресетирање на “Picture” подесувања освен “Target Inputs”, “Picture Mode” и “Advanced Settings” на фабричките подесувања.

Backlight

Дотерување на заднинското осветлување.

Contrast

Зголемување и намалување на контраст на слика.

Brightness

Осветлување или затемнување на слика.

Colour

Зголемување или намалување на интензитет на слика.

Hue

Зголемување или намалување на нијанса на зелени и црвени тонови
“Hue” може да се прилагодува само во NTSC сигнали во боја (пр. U.S.A. видео касети).

Бренд	Код
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER	004, 050, 051, 052
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003, 048, 049
YAMAHA	018, 027, 020, 002

BD (Blu-ray Disc) Player

Brand	Code
SONY	101 – 103

DVD/VCR Player

Brand	Code
SONY	251

DVD recorder

Brand	Code
SONY	201 – 203

VCR brand list

Brand	Code
SONY	301 – 310, 362
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
LG	332, 338
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI	356, 357
ORION	328
PANASONIC	321, 323
PHILIPS	311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363, 364
SAMSUNG	339 – 341, 345
SANYO	335, 336

Бренд	Код
SHARP	324
THOMSON	319, 350, 365
TOSHIBA	337

AUX Sony системи

DAV домашно кино систем

Бренд	Код
SONY (DAV)	401 – 404

AV ресивер

Бренд	Код
SONY	451 – 454

Дигитален терестриален ресивер

Бренд	Код
SONY	501 – 503

USB photo viewer

Можете да гледате фотографии (во JPEG формат) меморирани во Sony фотоапарат, камера или USB уред на Вашиот ТВ.

- 1 Поврзете поддржан USB уред со ТВ приемникот.
- 2 Притиснете MENU.
- 3 Копче за избор на "Photo", и потоа . Се појавува екран со сликите.
- 4 Копче за избор на фотографија или фолдер и потоа повторно притиснете на копчето . За избор на слајд шоу, притиснете , "Slide Show", потоа копче .

Напредни операции

Копче за избор на опција, и потоа .

Опции	Опис
Избор на уред	Избор на уред, ако има повеќе конектирани.
Подесување на слика	Направете "Backlight"
Set-up	Можете да направите напредни подесувања за слајд шоу и да го подесите дисплејот.

- USB photo viewer поддржува само DCF- JPEG Фотографии.
<http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>

Употреба на HDMI контрола

HDMI функцијата овозможува опремата да се контролира со помош на HDMI CEC (Електронска контрола на корисници) назначена преку HDMI.


Можете да изведувате контролни операции меѓу Sony HDMI компатибилна опрема како TV, DVD рекордер до хард диск и аудио систем преку поврзување со HDMI кабли.

Осигурете се дека правилно сте ја поврзале и поставиле компатибилната опрема за користење на HDMI функцијата.


Употреба на мени функции

Навигација низ менито

"MENU" Ви дозволува да уживате во различни опции на овој ТВ уред. Можете лесно да селектирате канали да ги смените подесивањата на Вашиот ТВ.



- 1 Притиснете MENU.
- 2 Притиснете за селекција на опција и .
За излез од менито, притиснете MENU.



- 1 Digital Favourites*
Приказ на омилена листа (19).
- 2 Analogue
Враќање на последниот гледан аналоген канал.
- 3 Digital*
Враќање на последниот гледан дигитален канал.
- 4 Digital EPG*
Приказ на Digital Electronic Programme Guide (EPG- Дигитален Електронски Програмски Водич) (17).
- 5 External Inputs
Селектира опрема конектирана со Вашиот ТВ.
- 6 Settings

Приказ на мени за подесувања каде се наоѓаат напредните опции и се изведуваат бараните подесувања.